

Подносител на барањето (Договорувач на осигурување)

Име и презиме

Место на раѓање

Матичен број

Адреса на живеење

Место и поштенски број

E-Mail

Телефонски број

Податоци за заем

Баран износ (во Евра)

Рок на исплата

Полиса за осигурување

Име и презиме на осигуреникот

Матичен број

Број на полиса

Почеток на осигурувањето

Истек на осигурувањето

Исплата на заемот

Назив на банката

Број на жиро-сметка

Изјавувам дека на сите прашања одговорив вистинито и потполно.

Изјавувам дека сум согласен Осигурувачот - УНИКА ЛАЈФ АД Скопје - да може да ги користи сите мои лични податоци во својата документација и да ги доставува на членките на UNIQA групата како и на надзорните тела а во согласност со позитивните законски прописи.

Напомена: Доколку договорувачот на осигурувањето е правен субјект - потребно е да се овери барањето со печат. Во случај на постоење на долгови за активната полиса за животно осигурување врз основа на кој се одобрува заемот, при исплатата на заемот ќе се изврши намалување на одобриот износ за заем за износот на премија кој се должи. Во случај да по полиса за животно осигурување веќе постои неотплатен заем, при исплатата на заемот ќе се изврши намалување на одобриот износ на заемот за износот на неотплатениот заем при што УНИКА ЛАЈФ АД Скопје го задржува правото на наплата на надомест од 1%.

Со ова барање го приложувам и следниве задолжителни документи:

- Полиса за осигурување на живот Копија од трансакциската сметка/штедна книшка
 Копија од личната карта Изјава за винкулација на полиса

Декларација FATCA

Со својот потпис како договорувач на осигурувањето и/или осигуреник потврдувам дека не сум државјанин или резидент или имател на зелена карта на Соединетите Американски Држави, дека немам престојувано во САД во тековната година повеќе од 31 ден како и во последните 3 години повеќе од 183 дена, како и дека не сум даночен обврзник во САД, а истото важи и за корисникот на осигурувањето како и вистинскиот сопственик. Осигурувачот преку овој начин го известува договорувачот на осигурувањето и/или осигуреникот дека при случај на населување во САД мора да приложи контакт адреса вон САД како и да го пријави својот имот на надлежните органи во САД доколку стане даночен обврзник на САД, а и му се обрнува внимание дека осигурувачот е овластен, но и законски обврзан да ги доставува соодветните податоци на УЈП на Република Македонија.

Место и датум

Потпис на подносителот на барањето

Пополнува Комисија за одлучување по барање за заем

Одобрен заем во износ од (во Евра)

Рок на враќање

Број на договор на заемот

Датум на исплата на заемот

Место и датум

Потпис на одговорното лице